



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 16 април 1965

Скопје

Број 13

Год. XXI

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

103.

Врз основа на точка 1 став 2 од Одлуката за одобрување кредити за определени домаќинства за зголемување на капацитетите и подобрување на условите за сместување и исхрана на туристи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), републичкиот секретар за трговија и туризам донесува

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОДРАЧЈА ВО КОИ НА ДОМАЌИНСТВОТА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ОДОБРУВААТ КРЕДИТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ТУРИСТИ

1. За подрачја во кои на домаќинствата може да им се одобруваат кредити за зголемување на капацитетите и подобрување условите за сместување на туристи се определуваат населените места во општините: Берово, Битола, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчевс, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Охрид, Ресен, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес и подрачјето на град Скопје.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување подрачја во кои на домаќинствата може да им се одобруваат кредити за зголемување на капацитетите за сместување и исхрана на туристи „Службен весник на СРМ“ бр. 16/63).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-393 Републички секретар за трговија и туризам
12. IV. 1965 год.
Скопје Драган Спировски, с. р.

104.

Врз основа на член 28 од Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 5/65), Републичкиот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТНИТЕ КНИГИ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ И ОБВРЗНИЦИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ

Член 1

Работните книги се водат според начелата на уредноста, така што:

1) од нив да може да се утврди вкупното работење на обврзникот расчленето на одделни работни промени, по хронолошки ред и во бруто износи (без пребивање);

2) запишувањето во книгите да се врши со мастило или со мастилен молив;

3) во книгите да не се остават празнини туку по хронолошки ред да се исполнува целиот простор за книжење;

4) еднаш извршеното запишување, по правило, не може да се брише, ниту да се прецртува, а ако ова сепак се врши, мора јасно да се гледа првиот текст;

5) сторнирањето на погрешно книжените работни промени задолжително да се вршат по методот на црвено сторно;

6) сите книжења, по правило, да се засноваат врз книговодствени документи од кои може да се утврди основата за книжење;

7) да не смејат да се вадат листови од книгите;

8) книжењето на работните промени мора да се врши во книгите секој ден, а најдоцна наредниот работен ден од денот на настанатата работна промена.

Член 2

Во книгата на прометот се внесуваат податоците за вкупниот промет извршен со продажбата на стоки или со извршените услуги, без оглед дали прометот подлежи на данок на промет или не, за основицата и износите на данокот на промет по одделни тарифи.

Податоците за износите помали од две илјади динари за кои, според членот 15 на овој правилник, не е задолжително да се издаваат сметки, во колоната: „на кого е продадена стоката или извршена услугата“ ќе се внесат збирно: „според дневниот пазар“, не означувајќи ги при тоа лицата на кои им е продадена стоката односно извршена услугата.

Член 3

Во книгата за набавка и трошење на материјалот се внесува секое купување на материјали и нивното трошење, без оглед на тоа дали купувањето е вршено во готово или на кредит, при што, покрај количината на набавените односно потрошените материјали се внесува и нивната вредност.

Член 4

Во книгата на инвентарот се искажува почетната и завршната состојба на средствата, побарувањата и обврските на обврзникот.

Во книгата, почетниот инвентар кој се составува при воведувањето на работните книги, се

искажува почетната состојба на средствата, побарувањата и обврските на обврзникот.

Во книгата, завршниот инвентар, кој се составува со состојба на 31 декември во годината или на денот на престанувањето на стопанската дејност на обврзникот, се искажува завршната состојба на средствата, побарувањата и обврските на обврзникот.

Ако обврзникот продолжува со работа и во наредната година, составениот завршен инвентар од претходната година се смета како почетен инвентар за наредната година и за тоа не се составува друг почетен инвентар.

Член 5

На крајот на годината, при пописот (инвентарисувањето) се заклучуваат сите работни книги за спроведување со состојбата утврдена со пописот.

Залихите на стска се водат по нивната просечна набавна цена, сметајќи при тоа од последната набавка па уназад, додека побарувањата и обврските се искажуваат по продажните односно по набавните цени покажани во фактурите.

Член 6

Во книгата на должниците се запишуваат должниците хронолошки така како настанува нивната обврска кон даночниот обврзник. За должникот во колоната: „долгува“ се запишува износот што тој го долгува, а во колоната: „побарува“ износот што тој го отплатува.

Член 7

Во списокот на запослените лица се внесуваат потребните податоци за запослувањето, исплатата на платите, пресметката и плаќањето на придонесите и потврдувањето на податоците за примената плата од страна на работникот. Овој список се составува најмалку еднаш месечно, а може и во покуси срокови во зависност од тоа кога им се исплатува платата на работниците запослени кај даночниот обврзник.

Член 8

Работните книги од чл. 2, 3, 4, 6 и 7 од овој правилник, ги водат даночните обврзници од чл. 27 од Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 5/65).

Член 9

Именикот на странките се води по редни броеви.

Редниот број под кои странката е воведена во именикот на странките истовремено е и деловен број под кои се води предметот на странката во адвокатската канцеларија.

Член 10

Признаницата се издава од кочанот на признаниците со нумерисани листови во три истоветни примероци што носат ист број. Првиот примерок и се издава на странката или на друго лице што извршило уплата, вториот служи како документ за книжење, а третиот останува во блокот.

Член 11

Во книгата на приходите, расходите и пресметката за примените надоместоци се внесуваат сите пресметки за примените надоместоци односно остварените приходи и извршените расходи на обврзникот.

Член 12

Работните книги од член 9 до 11 од овој правилник ги водат адвокатите.

Член 13

Во книгата на приходите и расходите се внесуваат сите наплатени приходи и извршени расходи што произлегуваат од професионалната дејност на сите други даночни обврзници од член 36 од Законот за придонесите и даноците („Службен весник на СРМ“ бр. 5/65).

Член 14

Книжењата на работните книги се вршат врз основа на писмени оригинални документи со кои се правдат настанатите работни промени (фактури, признаници, платни списоци, извештаи од банката и друго). Книжењата врз основа на интерните документи (дневниот пазар и слично) составени од даночните обврзници се вршат само за примањата за кои според член 15 од овој правилник не е задолжително да се издаваат сметки.

Документите за книжење морат да бидат составени во моментот на настанатата работна промена. Содржината на документите мора да биде таква што недвосмислено да ја покажува настанатата работна промена.

Член 15

Даночните обврзници кои се должни да водат работни книги, за секоја продажба на производи односно за извршена услуга во износ поголем од 2.000 динари и се должни да издадат сметки (фактури) чија копија средена по хронолошки ред се чува сдделно.

Член 16

Работните книги морат да бидат поврзани, нумерирани, сошени со емственик и заверени од надлежниот орган на општинското собрание на чие подрачје даночниот обврзник ја врши својата дејност.

Член 17

Работните книги се водат според обрасците кои се составен дел на овој правилник.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 05-973/1
31 март 1965 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Илија Спировски, с.р.

КНИГА НА НАПРАВЕНИОТ ПРОМЕТ

[illegible]

И т. н.

РСФ — Образец бр. 28

Книга за направениот промет

К И Г А
ЗА НАБАВКА И ТРОШЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛОТ

[illegible]

И т. н.

РСФ — Образец бр. 29

Книга за набавка и трошење на материјалот

КНИГА НА ИНВЕНТАРОТ

Ред. бр.	Наименовање на средствата, побарувањата и обврските	А к т и в а		Пасива	Дата на инвентарисувањето
		Количина	Вредност	Вредност	
1	2	3	4	5	6

И т. н.

РСФ — Образец бр. 30

Книга на инвентарот

КНИГА НА ДОЛЖНИЦИТЕ

Ред. бр.	Дата на книжењето	Име и презиме на должникот односно позерителот	И з н о с		Врска со книгата на промет	Врска со книгата за долж.	Забелешка
			Долгува	Побарува			
1	2	3	4	5	6	7	8

И т. н.

РСФ — Образец бр. 31

Книга на должниците

С П И С О К
НА ЗАПОСЛЕНИТЕ ЛИЦА ЗА МЕСЕЦ _____ 196__ год.

Реден број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Категорија на работн. (висококвалификуван, квалифик. и неквалиф.)	Дата на примането на работата	Дата на истинувањето од работа во месец	Дата на исплаќувањето на платата	Вкупен износ на исплатената плата	Потпис на запосленото лице	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8	9

И т. н.

РСФ — Образец бр. 32

Список на запослените лица

ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИТЕ

Нето лични доходи	_____ Динари	_____
Придонес за	_____ Динари	_____
Придонес за	_____ Динари	_____
Придонес за	_____ Динари	_____
Вкупно	Динари	_____
Придонес за	_____ Динари	_____
Придонес за	_____ Динари	_____
Вкупно придонеси	Динари	_____

Дата и место на налогот со кој се платени придонесите

(Штембил на адвокатската канцеларија)

Ред. бр. во именикот

П Р И З Н А Н И Ц А

СЕРИЈА БР.

ОД

ОПШТИНА

(Презиме и име на странката)

(Место)

ул. _____ број _____ положи:

— на име награда за

(тар. бр.) Дивари

— на име трошоци за

(член на вредбата)

— на име аванс на наградата — трошоци за

— заради исплата

за еметка на

Вкупно: Динари

И со букви:

Прокнижено во книгата на приходите и расходите под реден број

19 год.

Примил,

Bo

PCΦ — Обр. бр. 71

К Н И Г А

НА ПРИХОДИТЕ, РАСХОДИТЕ И ПРЕСМЕТКИТЕ ЗА ПРИМЕНИТЕ
НАЛОМЕСТОЦИ

[illegible]

И т. н.

РСФ — Образец бр. 72

Книга на приходите, расходите и пресметките
за примените надоместоци

ИМЕНИК

НА СТРАНКИТЕ НА КОИ ИМ Е ИЗВРШЕНА УСЛУГА

[illegible]

И т. н.

РСФ — Образец бр. 73

К Н И Г А

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

[illegible]

И т. н.

РСФ — Образец бр. 74

Книга на приходите и расходите

(за останалите интелектуални услуги)

Ойласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5103 од 16 март 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Димовска Вера, родена на ден 16 април 1938 година во Скопје, од родители: татко Јован и мајка Трпа, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Најдовска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (154)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-502/1 од 6 февруари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стојковски Трајчо, роден на 24 април 1925 година во село Довезенце, Кумановско, од татко Деспот и мајка Настасија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ристовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (155)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16725/1 од 11 декември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Куртјаши Цумали, роден на 3 октомври 1943 година во село Речане, СО — Гости-вар, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Мустафи**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (156)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 2657 од 5 февруари 1965 година, ја одобри промената на роденото име на Пустина Исид, роден на ден 19 септември

1950 година во град Тетово, од татко Ремзи и мајка Икмет, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Африм**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (157)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5013/1 од 15 март 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јаковлева Душанка, родена на ден 10 февруари 1937 година во Приштина, од татко Џеџа и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Атанасова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (158)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5013/1 од 15 март 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јаковлев Момчило, роден на ден 1 август 1939 година во Скопје, од татко Кирило и мајка Благородна, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Атанасов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (159)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4470/1 од 6 март 1965 година, ја одобри промената на личното име на Јосифовски Тофило, роден на 11 март 1923 година во село Лазарсполе, од татко Иљо и мајка Темјана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Георгиевски Алексе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (160)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4725/1 од 9 март 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Усејин Сулејман, роден на ден

2 јануари 1939 година во село Поум, од татко Исни и мајка Адире, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Нацаку**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (161)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5837 од 25 март 1965 година, ја одобри промената на личното име на Илиеска Иванка, родена на ден 14 јуни 1942 година во село Опеница, од татко Климе и мајка Донка, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Сарафиноска Воскра**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (163)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3800/1 од 23 февруари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Солтиров Добре од село Гајранци, роден на ден 22 февруари 1942 година во село Жиганци, Општинско собрание Кочани, од татко Димитар и мајка Мита, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тосевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (164)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6205 од 30 март 1965 година, ја одобри промената на личното име на Коруновски Христо, роден на ден 12 мај 1920 година во село Стрежево, Битолска општина, од родители: татко Цветан и мајка Ленка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Дуковски Ристо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (165)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-1713 од 26.I.1965 година, ја одобри промената на личното име на Спасовски Драгомир, роден на ден 5 април 1938 година во село Драгожани, Општина Битола, од родители: татко Коста и мајка Вега, така што во иднина личното име ќе му гласи **Соклевски Драги**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (166)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка по тужбата на тужителката Африонова Димитрова Јана од село Зрново, околија Драмска, Егејска Македонија, а сега живее во Скопје на ул. „Аутокоманда“ зграда 63/9, против тужениот Африонов Трифунов Димитар од село Зрново, околија Драмска, Егејска Македонија, сега со непознато бораиште во НР Бугарија, за развод на бракот.

Се повикува лицето Африонов Трифунов Димитар, со непознато место на живеење во НР Бугарија, да се јави во Окружниот суд во Скопје

или да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противно ќе му биде поставен старател согласно член 46 од ОЗС.

Од Окружниот суд во Скопје. П. бр. 138/65. (153)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Ацко Стојковски од Битола, улица „Мирче Ацев“ бр. 36, поднесе до овој суд тужба за исполнење на договор против Емине Рустемоска од Битола, а сега во неизвесност. Бидејќи тужената Емина е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе ѝ биде одреден старател по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 411/64. (129)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Блаже Геров Митев од село Облешево поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Дурлих Терезија од село Облешево, а сега во неизвесност. Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност ѝ го одредува за застапник Саид Саидов, приправник при Општинскиот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 454/64. (127)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение през учебната 1936/37 година на име Цветко Дуков Мирчески од Прилеп, ул. „Ладо Лапецот“ бр. 34.

Се поканува секое лице што го нашло или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 193/65. (152)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека на ден 10 март 1965 година на страна 101, реден број 4 е запишано следното: Фото ателјето „Народна техника“ од Штип е ставено во редовна ликвидација, сметано од 1. II. 1965 година.

Ставањето во редовна ликвидација на Фото ателјето „Народна техника“ од Штип е запишано во регистарот на основа решението на Собранието на општината Штип бр. 05-1079 од 1. II. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 31/65. (387)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Собрание на општина Гостивар — Медицински центар помошна медицинска единица Вруток, со грб на СРМ“, се огласува за неважен. (1352)

Загубениот скругли печат под назив: „Собрание на општина Гостивар — Медицински центар здравствена станица број 2 — Гостивар, со грб на СРМ“, се огласува за неважен. (1353)

Загубениот четвртасти печат под назив: „Електро инсталатер „Волт“ Ангелоски К. Ристо, ул. —————, бр. ————— Скопје“, се огласува за неважен. (1116)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Земјоделска здравствена легитимација, издадена од КЗСО — Гостивар на име Махи Сали Муслиу, с. Чеграње, Гостивар. (1834)

Пасош бр. 838308/9.X.1964 година на име Гурѓа Миндизова, ул. „М. Тито“ бр. 190, Гевгелија. (1569)

Ученичка книшка за II одделение бр. 21 на име Илмија Јусуфов Нуредини, с. Велебрдо, Гостивар. (778)

Здравствена легитимација на име Ангеле Степаноски, с. Мидинци, Кичево. (411)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3722 на име Панче Илиев Трајковски, с. Бистрица, Титов Велес. (412)

Работна книшка рег. бр. 5569, серија 317643 на име Илија Христовски, с. Габрово, Гевгелија. (413)

Здравствена легитимација бр. 9699 на име Лилјана Тасе Дуброва, Кавадарци. (414)

Здравствена легитимација бр. 5358/1622 на име Гулсима К. Селмани, с. М. Турчане, Гостивар. (415)

Здравствена легитимација на име Даут Реџеџи, с. Г. Речица, Тетово. (416)

Здравствена легитимација на име Трајан Шарков, с. Љубанци, Скопје. (417)

Здравствена легитимација на име Ангеле Т. Паневски, с. Глуво, Скопје. (418)

Работна книшка бр. 267 на име Мане Паковски, Скопје. (419)

Здравствена легитимација бр. 7831 на име Цане Миланов Матичевски, с. Новаци, Битола. (420)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Драгица Стојкоска, ул. „Благоја Крстески“ бр. 12а, Прилеп. (421)

Работна книшка рег. бр. 112338/7155 на име Петре Младеноски, ул. „Лазо Филипов“ бр. 37, Прилеп. (422)

Здравствена легитимација бр. 57141 на име Осман Абдулоски, с. Преглово, Прилеп. (423)

Сообраќајна дозвола за приклучно возило бр. 257, издадена од СВР — Титов Велес на име Фабриката за масло „Благој Горев“, Т. Велес. (430)

Здравствена легитимација бр. 6994 на име Стана Оризарова, с. Миравци, Гевгелија. (431)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Славко П. Пауновски, ул. „Стојан Буридан“ бр. 27, Т. Велес. (432)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Кире Гаврилски — Јане“ с. Ропотово през 1959/60 година на име Љубе Лозаноски, с. Ропотово, Прилеп. (424)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Селвије Амети, ул. „Б. Шабан“ бр. 56, Куманово. (425)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Зарифе Демировска, с. Козјак, Ресен. (426)

Здравствена легитимација бр. 7340 на име Надије Цама, с. Радожда, Струга. (427)

Воена книшка на име Реџеп Зенели, Дебар. (428)

Здравствена легитимација на име Ѓорѓи Кипров, Кичево. (429)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Гостивар на име Веапа Алији Асли, с. Србиново, Гостивар. (433)

Работна книшка рег. бр. 2790, серија бр. 406724 на име Музафер Мерсима Зубери, ул. „Н. Паранунов“ бр. 61, Гостивар. (434)

Воена книшка издадена од ВП — Бања Лука на име Зулфија Јусуфа Јусуфи, село Сенце, Тетово. (435)

Свидетелство за IV одделение на име Ремзи Мислим Исеџи, с. Горно Јеловце, Тетовско. (436)

Работна книшка бр. 7150 на име Кемал М. Амети, с. Врапчиште, Гостивар. (437)

Здравствена легитимација бр. 14575 на име Раико Ѓорѓиевски, с. М. Прџорија, Кр. Паланка. (438)

Здравствена легитимација на име Трајко П. Харџанов, Скопје. (439)

Ученичка книшка од I одделение на име Славица Атанасова, с. Драчево, Скопје. (440)

Свидетелство број 45/4, издадено од Основното училиште во село Десово на име Стојанка Николска Донческа, с. Десово, Битола. (441)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Здравко Штаргоски, ул. „Киро Наџоски“ бр. 8, Прилеп. (442)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5545 на име Гулваир Емини, Струга. (443)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2829 на име Азји Ферати, Струга. (444)

Здравствена легитимација бр. 517 на име Костанка Јанева, с. Серменин, Гевгелија. (445)

Здравствена легитимација на име Лепосава Ристовска, ул. „Дончо Поп Атанасов“ бр. 5, Кавадарци. (446)

Земјоделска здравствена легитимација на име Таса Илиева, с. Сопот, Кавадарци. (447)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Борис Р. Гогов, с. Бегниште, Кавадарци. (448)

Здравствена легитимација на име Ристо Ј. Јанкулоски, ул. „Маркова“ бр. 6, Кавадарци. (449)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Атанас Ристов Димов, с. Марена, Кавадарци. (450)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Блага Јанева, Кавадарци. (451)

Здравствена легитимација бр. 39083 на име Месиба Баки Даути, с. Равен, Гостивар. (452)

Здравствена легитимација бр. 14227 на име Атанас Петровски, с. Теарце, Тетово. (453)

Работна книшка бр. 3435 на име Неази Ѓезеџи, с. Ѓлоти, Тетово. (454)

Рачунска книшка бр. 804-11-638/10 при Народната банка — Тетово на Културно уметничко друштво „Целалин Зекири“ — Тетово. (455)

Работна книшка бр. 14342 на име Целадин Мурати, с. Цепчиште, Тетово. (456)

Здравствена легитимација на име Славјанка Ручковска, с. Соколарци, Кочани. (457)

Здравствена легитимација бр. 2533 на име Капопа Ленева, с. Оризари, Кочани. (458)

Ученичка книшка бр. 412 на име Панделија Вангелов Јованов, с. Ст. Коњаре, Струмица. (459)

Здравствена легитимација на име Фатима Миљаковиќ, Скопје. (460)

Здравствена легитимација бр. 63295 на име Сузан Џемаили, ул. „Кумановска“ бр. 6, Тетово. (461)

Здравствена легитимација на име Благоја В. Аневски, с. Дивље, Скопје. (462)

Оружен лист бр. II-162, издаден од СВР — Прилеп на име Илија Смилески, с. Варош, Прилеп. (463)

Свидетелство бр. 8, издадено од Училиштето „Кирил и Методи“, с. Вранче на име Киро Алексов Гајдоски, с. Вранче, Битола. (464)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3510 на име Велика Наумова, с. Дихово, Битола. (465)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Мара Велеска, ул. „Бошко Корчагин“ бр. 34, Прилеп. (466)

Сообраќајна книшка бр. БТ — 15-19 на „Авто-транспорт“ — Прилеп. (467)

Здравствена легитимација бр. 61070 на име Стојка Илиевска, с. Новоселане, Кумановско. (468)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Сузана Љативовска, ул. „11 ноември“ бр. 66, Куманово. (469)

Здравствена легитимација бр. 158 на име Милорад Величковски, с. Добровница, Кр. Паланка. (470)

Здравствена легитимација бр. 713 на име Стојка Илиева Ѓорѓиева, с. Мождивјак, Кр. Паланка. (471)

Работна книшка на име Ристо Стојков Миновски, с. Мамутчево, Титов Велес. (472)

Свидетелство од IV година педагошка академија — Титов Велес на име Лилјана Костова, ул. „9 ноември“ бр. 4, Титов Велес. (473)

Работна книшка издадена од Титов Велес на име Иванчо Ицески, Титов Велес. (474)

Воена книшка издадена во Белград през 1953 година на име Димче Попоски, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 2, Титов Велес. (475)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Анче Арсов, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 1, Титов Велес. (476)

Здравствена легитимација на име Веса Пауновиќ, ул. „Кочо Рацин“ бр. 17, Титов Велес. (477)

Ученичка книшка издадена од Осмолетката „Моша Пијаде“ — Гостивар на име Кољо Василевски, с. Чајле, Гостивар. (478)

Работна книшка бр. 164 на име Неџати Адеми, с. Врапчиште, Гостивар. (479)

Здравствена легитимација бр. 12485 на име Атанас Ѓодор Ѓортев, ул. „Кирил и Методи“ бр. 24, Штип. (480)

Здравствена легитимација на име Благородна З. Рунтева, ул. „Хр. Карпош“ бр. 6/8, Штип. (481)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4386 на име Трајанка Т. Насева, с. Ратавица, Кочани. (482)

Здравствена легитимација на име Душко Анчевски, Скопје. (483)

Здравствена легитимација на име Митко Савков Станков, Скопје. (484)

Здравствена легитимација на име Стојан Стојановиќ, с. Маџари, Скопје. (485)

Здравствена легитимација на име Најдо Васил Петровски, Скопје. (486)

Препис од свидетелство од II година економски техникум од Гостивар на име Зуди Арифов Пљапо, Гостивар. (487)

Здравствена легитимација бр. 1521 на име Таки Илиев Несторов, с. Долни Балван, Штип. (488)

Здравствена легитимација бр. 81406 на име Илија Божинов Николоски, с. Долнени, Прилеп. (489)

Здравствена легитимација бр. 54213 на име Блаже Т. Џвџкоски, с. Кошино, Битола. (490)

Работна книшка бр. 183226 на име Милан Сековски, с. Канатларци, Битола. (491)

Здравствена легитимација бр. 73263 на име Милан Сековски, с. Канатларци, Битола. (492)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Св. Николе през 1963/64 година на име Слободан П. Димитровски, с. Скачковци, Битола. (493)

Свидетелство за основно училиште на име Благоја Стојаноски, с. Кошино, Прилеп. (494)

Здравствена легитимација бр. 3509 на име Стојанка Васева Златкова, ул. „Илинденска“ бр. 25, Крива Паланка. (495)

Здравствена легитимација бр. 9574/2356 на име Славе М. Стојкоски, с. Требино, Кичево. (496)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Димче Бошков, ул. „Орце Мартинов“ бр. 29, Титов Велес. (497)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Злате Минков, Кавадарци. (498)

Здравствена легитимација на име Трајанка В. Блажевска, с. Сопиште, Скопје. (499)

Здравствена легитимација на име Исни В. Камбер, с. Синѓелиќ, Скопје. (500)

Ученичка книшка бр. 29, издадена од Основното училиште „Моша Пијаде“ с. Дуње на име Цвета Стојановска, с. Кален, Битола. (501)

Здравствена легитимација бр. 16885 на име Стевца Вутичевска, с. Тополчани, Битола. (502)

Работна книшка бр. 14469 на име Ратка Стојановска, ул. „Далматинска“ бр. 53, Битола. (503)

Здравствена легитимација бр. 21565 на име Ѓодорка Ристеска, ул. „Џане Коњарец“ бр. 65, Прилеп. (504)

Свидетелство бр. 77/1962, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“ с. Орашеч на име Момчило К. Василевски, с. Ш. Камен, Куманово. (505)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Тарка Јакимовска, ул. „Баново трло“ бр. 20, Куманово. (506)

Здравствена легитимација бр. 1623 на име Александар Веселинов Петковски, с. Градец, Кр. Паланка. (507)

Работна книшка бр. 142 на име Цавид Абаза Аљиџи, с. Ранковце, Кр. Паланка. (508)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Зорка Д. Урумова, с. Богородица, Гевгелија. (509)

Здравствена легитимација на име Незмија Усинова Омерова, ул. „Лазо Стојанов“ бр. 6, Кавадарци. (510)

Здравствена легитимација на име Милан А. Јованов, с. Чемерско, Кавадарци. (511)

Свидетелство бр. 04-14/69 на име Митат Рустема Емрула, с. Жировница, Гостивар. (512)

Работна книшка бр. 7191/176170 на име Доброслав Павлев Ристовски, с. Лешок, Тетово. (513)

Здравствена легитимација бр. 68283 на име Фанија Петровска, Тетово. (514)

Свидетелство бр. 18 за завршено IV одделение на име Љубе П. Спасеноски, с. Чelopeк, Тетово. (515)

Воена книшка на име Хамди Руфата Хакила ул. „Ново Село“ бр. 41, Тетово. (516)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 21461 на име Ремзије Хакика Мемет, с. Пирок, Тетово. (517)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12437 на име Гази Дехари Дехари, с. Горно Седларце, Тетово. (518)

Здравствена легитимација на име Илија Велковски, с. Црешево, Скопје. (519)

Здравствена легитимација бр. 57063 на име Снежана Везироска, ул. „Ристо Ристески“ бр. 8, Прилеп. (520)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Елизабета Екрема Махмудовска, ул. „Никсча Тесла“ бр. 10, Куманово. (521)

Здравствена легитимација бр. 14352 на име Љубомир Наков, с. Туралево, Кратово. (522)

Здравствена легитимација бр. 8456 на име Персе Стојчев Горгиевски, с. Киселица, Кр. Паланка. (523)

Здравствена легитимација бр. 15372 на име Велика Герасимова, с. Киселица, Кр. Паланка. (524)

Здравствена легитимација бр. 4729 на име Чилџу Љутви, ул. „Здравко Чочков“ бр. 12, Дебар. (525)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Негстино на име Лоза Донева Борисова, Демир Капија, Кавадарци. (526)

Здравствена легитимација бр. 1104 на име Велика Вангел Стојановска, с. Г. Агларци, Битола. (527)

Работна книшка рег. бр. 239, серија бр. 281584 на име Ордан Петковски, с. Суводол, Битола. (528)

Работна книшка бр. 198 на име Ѓорѓи Ѓорѓиевски, ул. „Караорман“ бр. 97, Битола. (529)

Здравствена легитимација бр. 55855 на име Никсела А. Ѓорѓиевски, с. Идинаковци, Битола. (530)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Димитар Макешоски, с. Селце, Прилеп. (531)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Драган Ѓорѓе Станковиќ, ул. „ЈНА“ бр. 18, Куманово. (532)

Работна книшка бр. 9169 на име Васуф Алилов, ул. „Јане Сандански“ бр. 29, Куманово. (533)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Рада Милошевиќ Станковиќ, ул. „ЈНА“ бр. 18, Куманово. (534)

Здравствена легитимација бр. 27078 на име Вуксаса Тошиќ, с. Матејче, Куманово. (535)

Здравствена легитимација бр. 6518 на име Вида Петрева Николоска, с. Белчишта, Охридско. (536)

Здравствена легитимација бр. 2347/826 на име Мидо Муаремов Изејроски, с. Пласница, Кичево. (537)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Митко Б. Наумовски, с. Езерани, Ресен. (538)

Здравствена легитимација бр. 13286 на име Блага Ванчова Ристова, с. Подлес, Титов Велес. (539)

Здравствена легитимација бр. 19203 на име Арсе Ванчов Ристов, с. Подлес, Титов Велес. (540)

Работна книшка на име Благој Димо Кузмановски, с. Градско, Титов Велес. (541)

Здравствена легитимација бр. 12633 на име Јанз Гелова Мошева, Демир Капија, Кавадарци. (542)

Воена легитимација на име Назми Пајазитов, с. Бузалково, Титов Велес. (543)

Работна книшка бр. 12892 на име Ружа Буревска, ул. „Ордан Цинот“ бр. 65, Титов Велес. (544)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Јордан Ристоски, с. Папрадиште, Т. Велес. (545)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Димче Ризов, ул. „Жртви на фашизмот“, Кавадарци. (546)

Свидетелство од IV одделение на име Петре Здравкоски, с. Брвеница, Тетово. (548)

Здравствена легитимација бр. 3704 на име Павле Петров Темов, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 11, Штип. (549)

Здравствена легитимација бр. 17437 на име Станка Митева, ул. „Г. Делчев“ бр. 22, Штип. (550)

Работна книшка бр. 222 на име Ангел Гаврил Ковачовски, Берово. (551)

Здравствена легитимација бр. 9989 на име Симо Ангелов Димитров, с. Косевица, Делчево. (552)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Делчево на име Атанас Јованов Ситновски, с. Разловци, Делчево. (553)

Ученичка книшка од V одделение, издадена од Основното училиште „Браќа Миладинови“ —

Пробиштип на име Тоде Стојче Тодосов, Пробиштип, Кочани. (554)

Здравствена легитимација бр. 795 на име Рада Коцева, Кочани. (555)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Парнариџиев, Скопје. (556)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Када Морица, Скопје. (557)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на име Кефаит Арифова, Скопје. (558)

Рачунска книшка бр. 802-11-638-12 на Синдикалната подружница при Заводот за рибарство на СРМ — Скопје. (559)

Здравствена легитимација бр. 356033 на име Сали Шашивар, Скопје. (560)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Војан Милчин, Скопје. (561)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Осмолетката во село Петровец на име Миле Р. Трлевски, ул. „Гуро Салај“ бр. 56, Ѓорче Петров. (562)

Работна книшка бр. 36137 на име Палфи Ладислав, Скопје. (563)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џемаљ Е. Терзија, Скопје. (564)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Воислав Ѓурчиновски, Скопје. (565)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободанка Маџарова, Скопје. (566)

Здравствена легитимација на име Ѓроздан Маневски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 106, Куманово. (567)

Таблица од камион Фал со ознака КУ 15-04 на Рударското претпријатие „Црни Врх“ — Кратово. (568)

Свидетелства за завршена I и II година градежно училиште за квалификувани работници и диплома за положен квалификуван работник, издадени од Градежното училиште „Чедо Филиповски-Даме“ на име Асен Б. Ивков, Скопје. (569)

Здравствена легитимација бр. 13026 на име Ѓорче Блажо Михајлов, ул. „Питу Гули“ бр. 14, Штип. (570)

Здравствена легитимација бр. 3142 на име Селима Идрозиовиќ, с. Житоше, Крушево. (571)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Снежана Маџкоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (572)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Милица Велеска, с. Браилово, Прилеп. (573)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Спиро Стојановски, с. Бучин, Прилеп. (574)

Здравствена легитимација бр. 13173 на име Мице Стојкоски, с. Девич, Кичево. (575)

Здравствена легитимација на име Рамиза Етемовска, ул. „Исеин Аџиоски“ бр. 3, Кичево. (576)

Здравствена легитимација бр. 26178 на име Душанка Манчева, с. Тимјаник, Неготино. (577)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Аника Попоска, Берово. (578)

Работна книшка бр. 518 на име Благој Панче Димитров, ул. „Бел Камен“ бр. 15, Винаца, Кочани. (579)

Здравствена легитимација на име Борис Трајановски, Скопје. (580)

Здравствена легитимација бр. 266 на име Дуна Петрева Здравеска, с. Бонче, Битола. (581)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ленка Димеска, с. Горно Село, Прилеп. (582)

Здравствена легитимација бр. 6906 на име Димитар Илиев, с. Шлегово, Кратово. (583)

Здравствена легитимација бр. 22815 на име Станко Тодоров Петков, с. Сакулица, Кратово. (584)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Куманово на име Синан Мивтари, с. Извор, Куманово. (585)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Наиде Р. Халими, ул. „Т. Мендол“ бр. 51, Куманово. (586)

Здравствена легитимација на име Решат Шаби Расими, с. Слупчане, Куманово. (587)

Здравствена легитимација бр. 18267 на име Ленче Иванова Илиевска, с. Огут, Кр. Паланка. (588)

Здравствена легитимација бр. 5318/2026 на име Ремиза Еминова Саитоска, с. Преглово, Кичево. (589)

Здравствена легитимација бр. 9899/3863 на име Благоја Ж. Сиљаноски, с. Дворци, Македонски Брод. (590)

Здравствена легитимација бр. 148281 на име Томислав Петров Јовановски, с. Богомила, Титов Велес. (591)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Сарајево на име Милутин Марјановиќ, Г. П. „Тунелоградња“ с. Падалиште, Гостивар. (592)

Земјоделска здравствена легитимација на име Видоја Мојсовски, с. Милетино, Тетово. (593)

Земјоделска здравствена легитимација на име Драго Мојсовски, с. Милетино, Тетово. (594)

Здравствена легитимација бр. 31136 на име Душко Петрушев Лазаревски, ул. „Сутјеска“ бр. 22, Штип. (595)

Здравствена легитимација бр. 13072 на име Костадин Концулов, ул. „Пиринска“ бр. 59, Штип. (596)

Здравствена легитимација бр. 8844 на име Петар Атанасов Михајлов, с. Нов Истевник, Делчево. (597)

Здравствена легитимација бр. 1582 на име Петкана Т. Илијоска, с. Селце, Крушево. (598)

Здравствена легитимација бр. 3940 на име Елена Андон Мановска, с. Ниже Поле, Битола. (599)

Здравствена легитимација бр. 2183 на име Стојко Ј. Горчиевски, с. Мартинци, Крива Паланка. (600)

Здравствена легитимација бр. 34839 на име Мирјана Емин Рушидова, с. Аргулица, Штип. (601)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1218 на име Стојанка Андонов, с. Караорман, Штип. (602)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9148 на име Горка Трајчева, с. Врсаково, Штип. (603)

Здравствена легитимација на име Минире Муртезова Муртезе, ул. „177“ бр. 32, Скопје. (604)

Работна книшка бр. 23065 на име Саво Николов, ул. „Боримечка“ бр. 10, Битола. (605)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Цемила Сакипова, ул. „Тонко Димков“ бр. 31, Куманово. (606)

Здравствена легитимација бр. 2915 на име Станисав Атанасов Ристовски, с. Подржикоњ, Кр. Паланка. (607)

Воена буква издадена од В. П. 1274 — Требиње на име Мефаил Шефки Емини, с. Аранфел, Кичево. (608)

Здравствена легитимација на име Александар Тасевски, Струга. (609)

Здравствена легитимација на име Јелица Илиевска, Струга. (610)

Здравствена легитимација бр. 7333 на име Нездат Цема, Струга. (611)

Воен документ на име Данило Купрешанин, Дебар. (612)

Здравствена легитимација бр. 3780 на име Слободан Коцев, Титов Велес. (613)

Работна книшка бр. 1948 на име Павлина Костадинова Милкова, ул. „Горе Брушански“, Кавадарци. (614)

Воена книшка на име Цемо Шефика Мурати, с. Врапчиште, Гостивар. (615)

Свидетелство бр. 428 за IV одделение, издадено од Основното училиште во село Град на име Миланко Павлев Цурев, ул. „Острец“ бр. 12, Делчево. (616)

Здравствена легитимација бр. 7753 на име Верка Савева, с. Петршино, Кочани. (617)

Здравствена легитимација бр. 18641 на име Гурѓа К. Лазарова, с. Пепелиште, Кавадарци. (618)

Здравствена легитимација на име Милица К. Ристова, ул. „Добре Даскалов“ бр. 7, Кавадарци. (619)

Здравствена легитимација на име Драган К. Ристов, ул. „Добре Даскалов“ бр. 7, Кавадарци. (620)

Здравствена легитимација бр. 21433 на име Митре Давиловски, с. Зубовце, Гостивар. (621)

Работна книшка бр. 13303 на име Благоја Ристовска, ул. „Благоја Таска“ бр. 3, Тетово. (622)

Здравствена легитимација бр. 171250 на име Тодорче Томановски, Горче Петров. (623)

Здравствена легитимација на име Јанко Лазарник, Скопје. (624)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Сабрија Алијоска, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 106, Прилеп. (625)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Киро Зајковски, ул. „Пане Илијоски“ бр. 5, Прилеп. (626)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4997 на име Вељо Затурски, Струга. (628)

Здравствена легитимација на име Стојан Станојевски, с. Горно Врановци, Титов Велес. (629)

Здравствена легитимација бр. 11314/3509 на име Исмет Таири, с. Трново, Гостивар. (630)

Работна книшка бр. 567 на име Осман Локи, ул. „Цетинска“ бр. 65, Тетово. (631)

Возачка дозвола бр. 2912 на име Симеон Гољевски, с. Јанчиште, Тетово. (632)

Здравствена легитимација бр. 5225 на име Јана Ефтим Гаштеовска, с. Владимирово, Берово. (633)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Милица Јорданова Стојановска, с. Вирче, Делчево. (634)

Здравствена легитимација бр. 5061 на име Тодор Стојанов Атанасов, с. Грдовци, Кочани. (635)

Здравствена легитимација бр. 5062 на име Ката Гоцева Атанасова, с. Грдовци, Кочани. (636)

Здравствена легитимација бр. 1188 на име Јован Цветков, с. Мојанци, Кочани. (637)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7443 на име Ефтим Јованов Митев, с. Смиланци, Гатовиш. (638)

Здравствена легитимација бр. 208 на име Љубинка Горѓиева, с. Злетово, Кочани. (639)

Работна книшка бр. 2520/684486 на име Сејдо Х. Шаровиќ, Скопје. (640)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ружди Рамани, Скопје. (641)

Оружен лист бр. 746, издаден од СВР — Скопје на име Перо П. Русков, Скопје. (642)

Работна книшка бр. 11091/63 на име Петар Радев Цветковски, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 98, Куманово. (643)

Здравствена легитимација бр. 24398 на име Ацо Темков Темковски, с. Градско, Титов Велес. (644)

Здравствена легитимација бр. 13287 на име Насуф Редџи, с. Видупе, Тетово. (645)

Работна книшка бр. 1066 на име Редџи Салиов Алили, с. Чегране, Гостивар. (646)

Здравствена легитимација бр. 69303 на име Абдураман Бекири, Осумгодишно училиште „Моша Пијаде“ — Гостивар. (647)

Здравствена легитимација бр. 15195 на име Ремзи Далипов Нуџија, с. Трново, Гостивар. (648)

Здравствена легитимација бр. 48192 на име Аручи М. Музафер, Фабрика „Силика“ — Гостивар. (649)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Горче Петров на име Љуба Трајковска, Скопје. (650)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томислав Ѓорѓиев, Скопје. (651)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Зоран Јаневски, ул. „Маркова“, Прилеп. (652)

Здравствена легитимација бр. 17172 на име Ленка Митова Крстова, с. Мождивњак, Крива Паланка. (653)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Неврије Исмаиловска, с. Г. Вела Црква, Ресен. (654)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Зура Далипова, ул. „Бигла“ бр. 13, Ресен. (655)

Здравствена легитимација бр. 3744 на име Ангел Понов, ул. „Никола Карев“ бр. 54, Штип. (656)

Здравствена легитимација бр. 15217 на име Стојка Илиева, ул. „С. Ѓорѓиев“ бр. 41, Штип. (657)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Кочани на име Славчо Соколов Стојков, с. Калиманци, Кочани. (658)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Кочани на име Рада Славчова Стојчова, с. Калиманци, Кочани. (659)

Здравствена легитимација бр. 3659 на име Лазар Славкс Станишков, с. Соколарци, Кочани. (660)

Здравствена легитимација бр. 321181 на име Ѓурѓа Спасиќ, с. Драчево, Скопје. (661)

Здравствена легитимација на име Неда Иван Христова, Ѓорче Петров II. (662)

Здравствена легитимација на име Павле М. Константинов, Скопје. (663)

Здравствена легитимација бр. 21380, издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Ѓиевски, Скопје. (664)

Индекс бр. 6293, издаден од филозофски факултет на име Оливера Дамеска, ул. „Кичево“ бр. 15, Битола. (665)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 46243, серија бр. 0269474, издадена од СВР — Гостивар на име Имер Вејсел Имери, с. Чегране, Гостиварско. (5631)

Лична карта рег. бр. 33251, серија бр. 0104038 на име Дана Ристева Ѓежовска, ул. „Козара“ бр. 6, Битола. (1)

Лична карта рег. бр. 8275, серија бр. 0117199 издадена од СВР — Битола на име Ангеле Трајанов Митрески, с. Добродушево, Битола. (2)

Лична карта рег. бр. 7647, серија бр. 0651676 издадена од СВР — Кратово на име Анчо Игнатов Алексов, с. Емирица, Кратово. (3)

Лична карта рег. бр. 813, серија бр. 0370824 издадена од ОВР — Неготино на име Марија Армен (Чонгова) Гајдациова, с. Демир Капија, Кавалари. (4)

Лична карта рег. бр. 32066, серија бр. 0689008 издадена од СВР — Тетово на име Живко Ѓлигур Мишевски, с. Д. Лешница, Тетовско. (5)

Лична карта рег. бр. 2681, серија бр. 0777277 издадена од СВР — Гостивар на име Рефик Вејсел Бешири, ул. „Слободан Петоски“ бр. 3, Гостивар. (6)

Лична карта рег. бр. 1538, серија бр. 0775626 издадена од СВР — Гостивар на име Зекире Рефик Максоти, с. Речане, Гостивар. (7)

Лична карта рег. бр. 4120, серија бр. 0227930 издадена од СВР — Охрид на име Стојан Тодоров Тренески, с. Г. Лакочереј, Охридско. (8)

Лична карта рег. бр. 2106, серија бр. 0226816 издадена од СВР — Охрид на име Трајан Ѓорев Смилевски, с. Завој, Охридско. (9)

Лична карта рег. бр. 320, серија бр. 0146986 издадена од СВР — Делчево на име Димитар Костадинов Дичовски, с. Разловци, Делчево. (10)

Лична карта рег. бр. 17613, издадена од ОВР — Прилеп на име Бранко Ј. Мицкоски, с. Ропотово, Битола. (11)

Лична карта рег. бр. 2388, серија бр. 0141661 на име Јордан Јованов Стојаноски, с. Браилово, Битолско. (12)

Лична карта рег. бр. 1795, серија бр. 0641206 издадена од СВР — Куманово на име Киро Јован Ангеловиќ, с. Матејче, Куманово. (13)

Лична карта рег. бр. 848, серија бр. 0775353 на име Велика Стојан Тодоровска, с. Милетино, Тетовско. (14)

Лична карта рег. бр. 6153, издадена од СВР — Тетово на име Мифтар Реџепа Мифтари, с. Теарце, Тетово. (15)

Лична карта рег. бр. 39277, серија бр. 0694533 издадена од СВР — Тетово на име Џемали Руфата Селмани, с. Раковец, Тетово. (16)

Лична карта рег. бр. 2518, серија бр. 0174923 на име Доста Ристо Димитриеска, с. Љеуново, Тетовско. (17)

Лична карта рег. бр. 1601, серија бр. 0698111 издадена од СВР — Гостивар на име Иса Фејзулах Реџепа, ул. „М. Чеде Филипошки“ бр. 22, Гостивар. (18)

Лична карта рег. бр. 5911, серија бр. 0762027 издадена од СВР — Гостивар на име Мегди Селман Авмети, с. Лакавица, Гостивар. (19)

Лична карта рег. бр. 1080, серија бр. 0785624 издадена од СВР — Тетово на име Маге Кузман Петроски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 94, Тетово. (20)

Лична карта рег. бр. 10835/ш, серија бр. 0300308 издадена од СВР — Штип на име Петар Илиев Бошков, ул. „Личка“ бр. 14, Штип. (21)

Лична карта рег. бр. 31352, серија бр. 0792308 издадена од СВР — Тетово на име Радије Абдураман Велиу Јашари, ул. „Орце Николов“ бр. 22, Тетово. (22)

Лична карта рег. бр. 6076, серија бр. 0787008 издадена од СВР — Тетово на име Ѓаврил Петруш Апостоловски, ул. „Цветан Димов“ бр. 31, Тетово. (23)

Лична карта рег. бр. 33314, серија бр. 0689369 издадена од СВР — Тетово на име Али Селим Сефери, с. Г. Речица, Тетовско. (24)

Лична карта рег. бр. 1630, серија бр. 0276342 издадена од ОВР — Тетово на име Сакип Асан Зибири, с. Ѓермо, Тетовско. (25)

Лична карта рег. бр. 46529, серија бр. 0269828 издадена од СВР — Тетово на име Мусли Реџепа Тафили, с. М. Речица, Тетовско. (26)

Лична карта рег. бр. 5209, серија бр. 0749727 издадена од ПВР — Кичево на име Виктор Илија Сиљаноски, с. Иванчиште, Кичево. (27)

Лична карта рег. бр. 2079, серија бр. 0746592 издадена од ПВР — Кичево на име Мито Симјан Божиноски, с. Вранештица, Кичево. (28)

Лична карта рег. бр. 3402, серија бр. 0747919 издадена од ПВР — Кичево на име Зулбеар Рамазан Мустафоски, с. Жубрино, Кичево. (29)

Лична карта рег. бр. 12964, серија бр. 0757928 издадена од ПВР — Кичево на име Кадрије Иљаз (Даутоска) Алдиоска, с. Колари, Кичево. (30)

Лична карта рег. бр. 1937, серија бр. 0287447 издадена од РВР — Кичево на име Исмаил Алим Салијоски, с. Зајас, Кичево. (31)

Лична карта рег. бр. 16829, серија бр. 0732261 издадена од СВР — Кичево на име Силјан Ангеле Митрески, с. Осој, Кичево. (32)

Лична карта рег. бр. 23236, серија бр. 0282796 издадена од СВР — Кичево на име Шеза Нуија Јашари, с. Колибари, Кичево. (33)

Лична карта рег. бр. 9610, серија бр. 0754130 издадена од ПВР — Кичево на име Бојка Јосе (Богоевска) Лазароска, с. Ехловец, Кичево. (34)

Лична карта рег. бр. 23661, серија бр. 0283221 издадена од СВР — Кичево на име Мирко Тодорче Василески, с. Белица, Кичево. (35)

Лична карта рег. бр. 27495, серија бр. 0221683 издадена од СВР — Кичево на име Божидар Јакум Спироски, с. Лешница, Кичево. (36)

Лична карта рег. бр. 4353, серија бр. 0772445 издадена од СВР — Кичево на име Арифа Вуко (Ѕрковиќ) Арифџи, с. Бериково, Кичево. (37)

Лична карта рег. бр. 19590, серија бр. 0734923 издадена од СВР — Кичево на име Синан Фејзо Фејзоски, с. Зајас, Кичево. (38)

Лична карта рег. бр. 17584, серија бр. 0734016 издадена од СВР — Кичево на име Музафер Назиф Мифтароски, с. Лисичани, Кичево. (39)

Лична карта рег. бр. 23096, серија бр. 0282656 издадена од СВР — Кичево на име Исмаил Есат Рамадани, с. Бериково, Кичево. (40)

Лична карта рег. бр. 6278, издадена од СВР — Кичево на име Шазиман Касам Мустафоски, с. Шутово, Кичево. (41)

Лична карта рег. бр. 8391, серија бр. 0753412 издадена од СВР — Кичево на име Мухбија Касум (Лукароска) Селоска, Кичево. (42)

Лична карта рег. бр. 6333, серија бр. 0750851 издадена од СВР — Кичево на име Методија Гело Јосифоски, с. Тајмишта, Кичево. (43)

Лична карта рег. бр. 412, серија бр. 0237946 на име Раим Љазам Арифџи, с. Бериково, Кичево. (44)

Лична карта рег. бр. 988, серија бр. 0198998 на име Фадил Рамадан Саитовски, Битола. (45)

Лична карта рег. бр. 30, издадена од СВР — Битола на име Казим С. Арифоски, с. Пресил, Битола. (46)

Лична карта рег. бр. 1807, серија бр. 0246324 издадена од СВР — Прилеп на име Казим Салиов Изероски, с. Пресил, Битола. (47)

Лична карта рег. бр. 10015, серија бр. 0350525 издадена од СВР — Титов Велес на име Јилјана Гошо (Лазаровска) Цветковска, ул. „Кукушка“ бр. 10, Титов Велес. (48)

Лична карта рег. бр. 3205, серија бр. 0176417 издадена од СВР — Тетово на име Борис Богоја Стевановски, с. Вратница, Тетовско. (49)

Лична карта рег. бр. 1664, серија бр. 0778779 на име Исмаил Ракип Ајдини, с. Отушиште, Тетово. (50)

Лична карта рег. бр. 35899, серија бр. 0691962 издадена од СВР — Гостивар на име Гаве Ристо Горески, с. Куново, Гостивар. (51)

Лична карта рег. бр. 3942, серија бр. 0175160 издадена од СВР — Гостивар на име Сетки Зулбегар Зендели, с. Србиново, Гостивар. (52)

Лична карта рег. бр. 10389, серија бр. 0480265 издадена од СВР — Струмица на име Стојан Костадин Тренчев, с. Полчево, Струмица. (53)

Лична карта рег. бр. 2258, серија бр. 0697668 издадена од СВР — Гостивар на име Шукри Осман Хавзиџи, с. Врпчиште, Гостивар. (54)

Лична карта рег. бр. 1247, серија бр. 0777960 на име Петра Раткова Илиоска, с. Раотинце, Тетово. (55)

Лична карта рег. бр. 4399, серија бр. 0134506 издадена од СВР — Битола на име Алвана Филип (Горшева) Маурдева, ул. „Прилепска“ бр. 49/41, Битола. (56)

Лична карта рег. бр. 22575, серија бр. 0121405 издадена од СВР — Битола на име Софија Лазар (Митова) Копановска, ул. „Н. Тесла“ бр. 124, Битола. (57)

Лична карта рег. бр. 657, серија бр. 0645467 издадена од СВР — Кратово на име Борис Арсов с. Сакулица, Кратово. (58)

Лична карта рег. бр. 1836, серија бр. 0765942 на име Борис С. Бојковски, с. Орашец, Куманово. (59)

Лична карта рег. бр. 6623, серија бр. 0567023 издадена од СВР — Куманово на име Веселин Кирев Маневски, с. Ст. Бара, Куманово. (60)

Лична карта рег. бр. 305557, серија бр. 0791513 издадена од СВР — Тетово на име Рефет Вејсела Касами, с. Радиовце, Тетовско. (61)

Лична карта рег. бр. 2624, серија бр. 0176529 на име Беџет Тефика Илази, с. Милетино, Тетовско. (62)

Лична карта рег. бр. 8144, серија бр. 669142 издадена од СВР — Тетово на име Гулзада Асана (Алили) Гариџи, с. Урвич, Тетовско. (63)

Лична карта рег. бр. 29576, серија бр. 0687532 издадена од СВР — Тетово на име Иванка Ристо (Стјеска) Настоска, с. Непроштено, Тетово. (64)

Лична карта рег. бр. 9/846, издадена од СВР — Белград на име Симо Спасов Антовски, с. Жилче, Тетовско. (65)

Лична карта рег. бр. 5188/ш, серија бр. 0410665 издадена од СВР — Штип на име Тодор Трајков Јовев, Трафостаница, Овче Поле. (66)

Лична карта рег. бр. 3556, издадена од СВР — Македонски Брод на име Спиро Андонески, с. Долно Крушје, Македонски Брод. (67)

Лична карта рег. бр. 24229, серија бр. 0122236 издадена од СВР — Битола на име Методија Димче Димитровски, ул. „М. Горки“ бр. 42, Битола. (68)

Лична карта рег. бр. 24871, серија бр. 0123178 издадена од СВР — Битола на име Стојан Ристов Гроздановски, с. Г. Агларци, Битола. (69)

Лична карта рег. бр. 52028, серија бр. 0105467 издадена од СВР — Битола на име Методија Алекс Дојчиновски, ул. „Брегалница“ бр. 103, Битола. (70)

Лична карта рег. бр. 36882, серија бр. 0108363 издадена од СВР — Битола на име Благој Крсте Хациевски, ул. „Лавчанска Корија“ бр. 44, Битола. (71)

Лична карта рег. бр. 1106, серија бр. 0134522 на име Благуна М. Здравкоска, с. Кривогагани, Битолско. (72)

Лична карта рег. бр. 17823, серија бр. 0235724 издадена од СВР — Охрид на име Лазар Виданов Василески, с. Опеница, Охридско. (74)

Лична карта рег. бр. 3633, серија бр. 0328143 издадена од СВР — Титов Велес на име Ганчо Николов Караколев, ул. „Петар Михов“ бр. 10, Титов Велес. (75)

Лична карта рег. бр. 4965, серија бр. 0494764 издадена од СВР — Кавадарци на име Васил Трајков Точков, с. Ресави, Кавадарци. (76)

Лична карта рег. бр. 35165, издадена од СВР — Тетово на име Анифе Фејзула (Муртезана) Велиџи, с. Нераште, Тетовско. (77)

Лична карта рег. бр. 44389, серија бр. 0800023 издадена од СВР — Тетово на име Расим Фета Сали, с. Одри, Тетовско. (78)

Лична карта рег. бр. 10636, издадена од СВР — Куманово на име Мамут М. Мамутовски, ул. „11 ноември“ бр. 51, Куманово. (79)

Лична карта рег. бр. 11114, серија бр. 0154394 издадена од СВР — Куманово на име Тодор М. Доневиќ, ул. „Моша Пијаде“ бр. 174, Куманово. (80)

Лична карта рег. бр. 19587, издадена од СВР — Куманово на име Ванчо Тоде Наковски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 1, Куманово. (81)

Лична карта рег. бр. 7988, серија бр. 0441199 издадена од СВР — Куманово на име Живко Г. Христовски, ул. „Наум Охридски“ бр. 8, Куманово. (82)

Лична карта рег. бр. 19514, серија бр. 0676246 издадена од СВР — Тетово на име Велко Ѓоре Зафировски, с. Непроштено, Тетово. (83)

Лична карта рег. бр. 4443, издадена од СВР — Књажевац на име Свилен Маријан Микиќ, с. Теарце, Тетовско. (84)

Лична карта рег. бр. 9136, серија бр. 0705646 издадена од СВР — Гостивар на име Јакуп Амит Мифтари, с. Чајле, Гостивар. (85)

Лична карта рег. бр. 2929, серија бр. 0172225 издадена од СВР — Гостивар на име Саве Гиле Ристески, Гостивар. (86)

Лична карта рег. бр. 7967, серија бр. 0007708 издадена од СВР — Битола на име Калина Ристе (Илиева) Василевска, с. Врањевци, Битола. (87)

Лична карта рег. бр. 3520, серија бр. 0371821 издадена од СВР — Титов Велес на име Марко Ташо Дајлиев, ул. „Сараевска“ бр. 4, Титов Велес.

Лична карта рег. бр. 597, серија бр. 023588 издадена од СВР — Штип на име Спиро Иванов Папазов, ул. „Т. Чучков“ бр. 51, Штип. (89)

Лична карта рег. бр. 4296, серија бр. 0729192 издадена од ПВР — Македонски Брод на име Сиљан Апостола Станоевски, с. Грешница, Кичево. (90)

Лична карта рег. бр. 12948, серија бр. 0502072 издадена од СВР — Кавадарци на име Мара Данаил (Кузманова) Коцева, с. Сирково, Титов Велес.

Лична карта рег. бр. 6291, серија бр. 0497360 издадена од СВР — Кавадарци на име Лазо Добро Шатов, с. Ваташа, Кавадарци. (92)

Лична карта рег. бр. 3486, серија бр. 0427301 издадена од СВР — Штип на име Душан Атанасов Тодоров, ул. „Кирил и Методи“ бр. 29, Штип. (93)

Лична карта рег. бр. 8329, серија бр. 0084487 издадена од СВР — Струмица на име Александар Христо Трајков, с. Сушица, Струмица. (94)

Лична карта рег. бр. 7981, серија бр. 0231989 издадена од СВР — Охрид на име Јордан Наум Симоновски, с. Злести, Охридско. (95)

Лична карта рег. бр. 2220, издадена од СВР — Гевгелија на име Петрула Трајкова Попова, с. Моин, Гевгелија. (96)

Лична карта рег. бр. 1892, серија бр. 0746405 издадена од СВР — Кичево на име Сефер Беадин Селимоски, с. Јагол, Кичево. (97)

Лична карта рег. бр. 25824, серија бр. 0220008 издадена од СВР — Охрид на име Азем Ајдар Амитоски, с. Колибари, Кичево. (98)

Лична карта рег. бр. 3710, серија бр. 0771802 издадена од РВР — Кичево на име Шефије Неџбуди (Мурати) Јусуфи, с. Зајас, Кичево. (99)

Лична карта рег. бр. 17302, серија бр. 0731734 издадена од СВР — Кичево на име Димитрије Славко Димоски, с. Туин, Кичево. (100)

Лична карта рег. бр. 15183, серија бр. 0086347 издадена од СВР — Битола на име Ремзије Мефаил (Насуфова) Усеинова, ул. „Драгорска“ бр. 8, Битола. (101)

Лична карта рег. бр. 9854, серија бр. 0190368 издадена од СВР — Прилеп на име Петре Цветков Стојановски, с. Кокре, Витолско. (102)

Лична карта рег. бр. 9604, серија бр. 0191114 издадена од ИВР — Прилеп на име Петре Илиев Коруноски, с. Кривогаштани, Прилеп. (103)

Лична карта рег. бр. 1847, серија бр. 0016661 на име Демир Нуре Реџеповски, с. Острец, Витолско. (104)

Лична карта рег. бр. 406, серија бр. 0240916 на име Вера Иванова Спироска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 151, Охрид. (105)

Лична карта рег. бр. 786, серија бр. 0243796 издадена од Охрид на име Наум Петар Бурназов, ул. „Питу Гули“ бр. 44, Охрид. (106)

Лична карта рег. бр. 1367, серија бр. 0286877 издадена од РВР — Кичево на име Дилберка Рамазан Мендароска, Кичево. (107)

Лична карта рег. бр. 4537, серија бр. 0741659 издадена од РВР — Кичево на име Селман Фазли Јусуфоски, с. Лешница, Кичево. (108)

Лична карта рег. бр. 25551, серија бр. 0219736 издадена од СВР — Кичево на име Цветан Данил Димитриевски, с. Мало Црско, Кичево. (109)

Лична карта рег. бр. 14726, серија бр. 0758793 издадена од СВР — Кичево на име Антонија Димитрија Стојкоски, Кичево. (110)

Лична карта рег. бр. 28141, серија бр. 0222339 издадена од СВР — Кичево на име Зендел Расим Бафтироски, с. Мамудовци, Кичево. (111)

Лична карта рег. бр. 253, серија бр. 0367763 на име Воислав Лазар Виранов, с. Пирава, Гевгелија. (112)

Лична карта рег. бр. 26640, серија бр. 0359389 издадена од СВР — Кавадарци на име Радмила Александар (Николиќ) Коцева, Кавадарци. (113)

Лична карта рег. бр. 520, серија бр. 0273630 издадена од ОВР — Тетово на име Живка Славе Матевска, ул. „Вера Циривири“ бр. 7, Тетово. (114)

Лична карта рег. бр. 30661, серија бр. 0791617 издадена од СВР — Тетово на име Абдилџелит Муртезан Муртезани, с. Теарце, Тетовско. (115)

Лична карта рег. бр. 1965, серија бр. 0168677 на име Назми Арунов Медии, с. Пршовци, Тетовско. (116)

Лична карта рег. бр. 22475, серија бр. 0794263 издадена од СВР — Тетово на име Лиман Таир Лимани, с. Доброште, Тетовско. (117)

Огласот за загубената весика бр. 445/77 на име Фазлиоски Еминов Илијас, с. Дебреште, Битолско, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 41/64, под огл. бр. 4297, се поништува.

КОНКУРСИ

УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ ШКОЛАТА ЗА
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ
распишува

К О Н К У Р С

— за еден професор по англиски јазик

— за еден професор по германски јазик

Кандидатите треба да имаат завршен филозофски факултет, германска група.

Молбите таксирани со 50 динари со документација по чл. 31 од ЗЈС и куса биографија да се достават до Школата.

Настап на работа од 1. IX. 1965 година.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (433)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ТРГОВСКОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО И ГОЛЕМО
„УНИВЕРЗАЛ“ ВО КРУШЕВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување работното место директор на претпријатието

УСЛОВИ:

1. Економски факултет со 3 години практика на раководно место во трговската струка.

2. Виша стопанска школа — комерцијален смер или соодветно образование рамно на него со 6 години практика на раководно рабстно место во трговската струка.

3. Средно економско училиште со 12 години практика на раководно рабстно место во трговската струка.

Личен доход по правилникот за распределба на личните доходи.

Молбите комплетираны по чл. 31 од ЗЈС да се достават до конкурсната комисија.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (434)

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за назначување на рабтник во звање: Научен соработник, виши научен соработник и научен советник

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

1. Завршен филозофски факултет (група историја на уметноста);
2. Стручна пракса;
3. Положен докторат од областа на историјата на уметноста.

Плата според Правилникот за распределба на доходот и личниот доход.

Пријавата со куса биографија, потребните документи и стручно-научните работи, да се поднесат до Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — Скопје, ул. „Маршал Тито“ 2-а во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот, односно до пополнување на работното место. (435)

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор односно преизбор на следните работни места:

1. Еден професор или предавач по предметите општа историја и методика на наставата по историја
2. Еден професор или предавач по предметите физика и методика на наставата по физика
3. Еден професор или предавач по предметот англиска литература
4. Еден професор или предавач по предметите зоологија Вертебрата со анатомија и физиологија на човекот и методика на наставата по биологија
5. Еден професор или предавач по предметот органска хемија
6. Еден професор или предавач по предметот општотехничко образование (електротехника, слаба и јака струја)
7. Еден професор или предавач по предметот клавир
8. Еден хонорарен професор или предавач по предметот теорија на литературата
9. Еден хонорарен професор или предавач по предметот шиптарска литература
10. Еден хонорарен професор или предавач по предметот вежби по физика
11. Еден хонорарен професор или предавач по предметот историја на уметноста
12. Еден хонорарен професор или предавач по предметот обликување во простор

13. Еден хонорарен професор или предавач по предметот методика на наставата по физичко воспитување

14. Еден хонорарен професор или предавач по предметот техничко цртање

15. Еден хонорарен професор или предавач по предметот агротехника

16. Тројца хонорарни професори или предавачи по предметот клавир

17. Еден хонорарен наставник по предметот обработка на дрво.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од член 174 од Законот за високото школство.

Пријавите за конкурсот со биографија, список на објавени трудови или самите трудови и согласност од установата каде се во работен однос дека можат да конкурираат, се доставуваат до Секретаријатот на Педагошката академија.

За работното место под точка 17 кандидатот треба да има виша стручна спрема.

Рок за поднесување на пријавите е еден месец од објавувањето на конкурсот.

Конкурсот останува отворен до пополнувањето на работните места. (436)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГЕОДЕТСКИОТ ЗАВОД — БИТОЛА

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за прием на служба еден дипломиран геодетски инженер

Услови: Завршен технички факултет — геодетски смер со најмалку 5 години работен стаж во структурата.

Личен доход по Правилникот за наградување на службениците и работниците на Заводот.

Молбите, прописно таксирани, со документи предвидени во чл. 31 од Законот за јавните службеници и со опширен опис за досегашната работа, да се достават до архивата на Заводот.

Кандидатите што се на работа да достават и потврда — согласност дека ќе бидат ослободени од работната организација.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (437)

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за еден наставник (во сите звања) по предметот Геоморфологија

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите по чл. 170, 171 и 173 од Законот за високото школство на НР Македонија.

Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, односно до пополнување на работните места.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГЕОДЕТСКАТА УПРАВА НА СРМ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за потполнување на едно работно место:

1 — еден геодетски инженер I врста

УСЛОВИ: Кандидатот да има завршено технички факултет — геодетски отсек.

Плата по Правилникот на Геодетската управа на СРМ — Скопје.

Документите да се достават по член 31 од Законот за јавните службеници.

Настап на работа од 1. VI. 1965 година.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работното место. (439)

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР — КУМАНОВО

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за прием на 7 (седум) АРТИСКИ И АРТИСТИ во сезоната 1965/1966 година

Правс да конкурираат имаат лица што завршиле висока, виша или средна театарска школа, како и други лица што се занимавале со театарска дејност или имаат желба за таа работа.

Услови за прием:

1. Приемот се врши со аудиција на која кандидатите треба да настапат со:

- монолог од драма или комедија,
- рецитација,
- песна и
- читање на непознат текст.

2. Лицата што се во работен однос да достават потврда од установата каде што работат дека имаат право да учествуваат на конкурсот.

3. Кандидатите за прием за артисти треба да достават и потврда дека ја регулирале воената обврска.

Молби со опширна биографија за движењето во службата, како и во кои дела и кои ликови толкувал-ла (во колку бил-ла на работа во театар) треба да се достават на адреса: НАРОДЕН ТЕАТАР — КУМАНОВО, а најдоцна до 15 мај 1965 година.

Во колку не бидат пополнети сите работни места Конкурсот останува отворен до нивното пополнување.

За аудицијата кандидатите ќе бидат известени писмено. Патните и дневните трошоци на повиканите кандидати за аудиција ги снесува Народниот театар — Куманово. Селидбените трошоци по спогодба.

Плата по Уредбата за работните односи и наградувањето на уметничкиот персонал, а уметничкиот додаток по спогодба.

За поблиски информации заинтересираните можат да се обраќаат до Народниот театар — Куманово или на телефон број 50-263. (440)

Врз основа на чл. 13, а во врска со чл. 15 од Правилникот за отстапување и изградба на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63), Рудникот за неметали „Огражден“ — Струмица

р а с п и ш у в а

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на градежен дел на млинско автоматско постројење — со сепарација на фелспатна руда во Струмица.

Наддавањето ќе се одржи во просториите на Рудникот за неметали „Огражден“ — Струмица на ден 10. V. 1965 година во 10 часот.

Претсметковната вредност на објектот изнесува 70,000.000 динари

Рок за завршување на објектот е два ипол месеци сметано од денот на потпишувањето на договорот.

Сите информации за учествувањето во наддавањето и вршење на увид во инвестиционата и техничката документација можат да се добијат во управата на претпријатието секој ден од 12—14 часот или на телефон 71-032.

Сите заинтересирани понудувачи да дадат гарантно писмо од Народната банка во износ од 1% од претсметковната вредност на објектот. (438)

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

со образци

Во збирката се отпечатени:

— Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управување во работните организации,

— Закон за избор и отповикување на органите на управување во работните организации,

— Образци подготвени од Републичкиот секретаријат за законодавство, по коишто треба да се спроведат изборните дејства.

Се известуваат работните организации навреме да ги достават своите порачки, бидејќи брошурата е отпечатена во ограничен број примероци.

Цена 500 динари.

Порачки прима „Службен весник на СРМ“ — Скопје, пошт. факс 51. Жиро сметка 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје.

СОДРЖИНА

	Страна
103. Наредба за определување подрачја во кои на домаќинствата може да им се одобруваат кредити за зголемување на капацитетите и подобрување условите за сместување и исхрана на туристи —	265
104. Правилник за начинот на водењето на работните книги на обврзниците на приднесот од личен доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности и обврзниците на приднесот од интелектуални услуги — — — — —	265